


Народна банка на Република Македонија



Месечна информација 08/2012

септември, 2012 година

Резиме

Во текот на август 2012 година НБРМ ја задржа основната каматна стапка на нивото од 3,75%, оценувајќи ја постојната монетарна политика како соодветна. Гледано од аспект на клучните показатели, релевантни за монетарната политика, засега може да се утврди дека тие главно се движат во проектираните рамки. Инфлацијата во август се зголеми на годишна основа од 2,3% на 3,7%, но како последица на фактори на страната на понудата. Од друга страна, базичната инфлација и понатаму е ниска и стабилна, сигнализирајќи понатамошно отсуство на притисоци преку побарувачката. Девизните резерви во август забележаа месечен раст, при што нивната динамика е во согласност со очекуваната, а нивното ниво и понатаму се оценува како соодветно и доволно за апсорбирање на потенцијалните негативни шокови. **Сепак, ризиците за монетарната политика и понатаму се присутни, а во овој период се и дополнително зголемени.** Имено, во услови на постојани флукуации на увозните цени, проекцијата на инфлацијата е проследена со голема неизвесност, при што ризиците и понатаму се во нагорна насока. Исто така, релативно тешко е да се проценат преносните ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени, при што постојат ризици за побрз раст на базичната инфлација во однос на сегашната оценка. Воедно, понатамошното влошување на глобалните економски околности создава надолни ризици за извозот и капиталните приливи. Во вакви услови, **НБРМ ќе продолжи со претпазливо водење на монетарната политика, односно внимателно ќе ги следи движењата и навремено ќе реагира, доколку е потребно.**

Најновите податоци за БДП ги потврдија очекувањата за пад на економската активност во вториот квартал на 2012 година. Така, според првичните оценки на ДЗС, **домашната економска активност во вториот квартал остварила пад од 0,9% на годишна основа, што претставува извесно забавување во споредба со негативната динамика забележана во првиот квартал.** Од аспект на создавањето на БДП, **најголем придонес за падот има индустријата,** којашто иако е со забавена динамика, повторно бележи негативна промена (годишен пад од 6,9%). Понатаму следуваат „трговијата“, економската дејност „сообраќај, складирање и врски“ и „градежништвото“ со реален пад од 2,2%, 3% и 5,1%, соодветно. Останатите економски дејности бележат раст, со исклучок на „финансиското посредување“ и „земјоделството“, коишто се со забавен интензитет. Од аспект на расходните компоненти на БДП, забавувањето на падот во најголем дел се објаснува со подобрата инвестициска активност, при реален годишен раст на **брuto-инвестициите** од 32,1% во вториот квартал, наспроти падот од 8,8% во претходниот квартал. **Личната потрошувачка** исто така бележи забрзување на растот (раст од 1% во вториот квартал), додека **нето-извозот** има негативен придонес, односно има понеповолен ефект врз вкупниот БДП, во споредба со претходното тримесечје.

Со оглед на ограничениот број расположливи високофреквентни податоци за третиот квартал, засега е сè уште рано да се даде прецизна оценка за движењето на економската активност во овој период. Од она што е расположливо се согледува дека **физичкиот обем на индустриското производство,** по стагнацијата во првата половина на годината, во јули бележи надолно месечно поместување (анализирано на сезонски приспособена основа) што доведе до засилување на годишниот пад. Од друга страна, оценките на раководителите од преработувачката индустрија за деловната состојба на претпријатијата во истиот период се малку поповолни, а воедно анкетата укажува и на

мал раст на просечната искористеност на производствените капацитети. Истовремено, во јули има и малку поповолни очекувања како за обемот на производство, така и за бројот на вработени во преработувачката индустрија за наредниот тримесечен период. Од аспект на **сигналите коишто ги упатуваат раководителите од останатите економски дејности** опфатени со анкетите за деловните тенденции, може да се увиди благо јакнење на оптимизмот во трговијата на мало во поглед на деловната состојба на претпријатијата и бројот на вработените за наредниот шестмесечен период. Истовремено, малку поповолни согледувања во поглед на вработеноста и обезбеденоста со порачки за наредниот тримесечен период има и кај градежната активност. Во прилог на очекувањата за зголемена градежна активност во наредниот период е и вонредно високиот раст на вредноста на издадените одобренија за градење, особено во текот на јуни и јули.

Индикативните категории за агрегатната побарувачка, во реални показатели, засега, упатуваат на натамошно забавување на растот на личната потрошувачка, на послаба инвестициска активност, како и на стеснување на трговското салдо во третиот квартал на 2012 година. Со оглед на нецелосноста на податоците, како и со оглед на нивната расположливост само за првиот месец од кварталот, и од овој аспект сè уште е рано да се даде прецизна оценка за движењето на економската активност. Согледувањата за **личната потрошувачка**, имајќи го предвид ограничениот број расположливи податоци, произлегуваат пред сè од забавениот раст на кредитите, како и од зголемената веројатност за јакнење на воздржаноста на потрошувачите којашто се поврзува со растот на цените на храната и енергентите. Согледувањата за **инвестициската активност** се засноваат врз високиот годишен пад на државните капитални инвестиции, како и врз забавениот раст на кредитите на претпријатијата во јули. Од друга страна, јулското остварување за номиналниот **извоз и увоз** посочува на стеснување на трговскиот дефицит на годишна основа, при раст на извозот и намалување на увозот.

Досегашните остварувања во надворешниот сектор главно ја следат проектираната динамика. Според последните расположливи податоци за билансот на плаќања, во вториот квартал на годината е остварен **дефицит на тековната сметка од 84,6 милиони евра, или 1,1% од БДП**. Во однос на истиот период од претходната година, салдото бележи проширување за 0,3 п.п. од БДП, што во најголем дел се должи на продлабочувањето на дефицитот во размената со стоки и услуги. Порастот на приливите од приватните трансфери (продолжувањето на трендот на високи нето-приливи од менувачко работење) не беше доволен за целосно неутрализирање на повисокиот трговски дефицит. **Кај капитално-финансиската сметка во овој период се остварени нето-приливи од 15,2 милиона евра, или 0,2% од БДП**. Високофреквентните податоци од надворешниот сектор покажуваат стеснување на негативното салдо во размената со стоки во јули, додека нето-приливите на менувачкиот пазар во август продолжуваат да растат, но со значително забавена динамика (делумно заради повисоката споредбена основа). **Бруто девизните резерви** и натаму се на соодветното ниво и на 31.8.2012 година изнесуваа 2.114,9 милиони евра, што претставува пораст од 45,9 милиони евра во однос на крајот од претходната година.

Во август 2012 година, вкупниот депозитен потенцијал на банките продолжи да расте со забавена годишна динамика (5,3%, наспроти 6,7% во претходниот месец), во услови на забавен раст на депозитите на домаќинствата и истовремено намалување кај корпоративните депозити. **Вкупните кредити кон**

приватниот сектор продолжија да растат и во август, при што годишната стапка на раст изнесуваше 7,2%, што претставува забавување во однос на претходниот месец (7,4%), при забавена годишна динамика на раст на кредитите на претпријатијата, додека годишниот раст на кредитите на населението е непроменет во однос на претходниот месец.


Непроменета основната каматна стапка во август...



Извор: НБРМ.

Во август, максималната каматна стапка на благајничките записи не беше променета и изнесуваше 3,75%. Притоа, просечната пондерирана каматна стапка на аукцијата на благајнички записи одржана во август се задржа на јулското ниво и изнесуваше 3,73%.


... при раст на потрошувачките цени на месечна основа, заради фактори на страната на понудата...



Извор: ДЗС и НБРМ.

По месечното намалување на ценовното ниво во претходните три месеци, во август потрошувачките цени забележаа раст на месечна основа. Оваа промена е последица на зголемувањето на регулираните цени¹, а воедно дополнителен ефект имаше и растот на цената на свежата храна. Зголемувањето на регулираните цени значително се одрази и на вкупната годишна инфлација, којашто во август се искачи на 3,7%. Сепак, базичната инфлација сè уште е релативно ниска и стабилна, покажувајќи отсуство на инфлациски притисоци преку побарувачката.

... и пораст на девизните резерви.




Извор: НБРМ.

На крајот на август, девизните резерви достигнаа ниво од 2.114,5 милиони евра, што претставува пораст во однос на крајот од претходната година. Девизните резерви и понатаму се на соодветното ниво.

¹ Во јули 2012 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки (ефективни од 1 август) за зголемување на цената на електричната енергија за 10% и централното греење за домаќинства за 4,1%. Истовремено, вклучувајќи го ефектот од годишниот раст на цената на нафтените деривати (8,2%) и веројатниот ефект од укинувањето на евтината дневна тарифа на електричната енергија, енергетската компонента на инфлацијата во август оствари годишен раст од 13,1%, односно придонесе со 1,9 п.п. кон вкупната годишна стапка на инфлација од 3,7%.

Во август, годишната стапка на инфлација бележи засилено забрзување...


Годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.



Извор: ДЗС и НБРМ.

...при забрзување на годишната стапка на инфлација и во евро-зоната.

Годишни стапки, во %



Извор: Еуростат. *проценет податок за јули

Нагорниот тренд на цената на нафтата на светските берзи продолжи и во август, во услови на зголемена побарувачка и повисоки очекувања за глобалниот економски раст.



Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration) - статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД и НБРМ.


Во август, потрошувачките цени забележаа месечен раст од 1,5%, предизвикан од растот на цените на енергијата (електрична енергија и течни горива) и храната (свежиот зеленчук). Динамиката на регулираните цени и свежата храна во најголема мера придонесе и за зголемувањето на годишната инфлација од 2,3% во јули на 3,7% во август.

Годишната стапка на инфлација во евро-зоната, во август, се зголеми на 2,6%, по тримесечна стабилна инфлација од 2,4%. Годишниот раст на цените главно беше предизвикан од цените на енергијата (течни горива, нафта за домаќинства, гас, електрична енергија), додека на месечна основа, растот од 0,4% најмногу се должеше на повисоките цени на течните горива.

Во август, просечната цена на суровата нафта на светските берзи забележа месечен раст од 9,9% и изнесуваше 113,3 САД-доллари за барел. Трендот на раст продолжи умерено и во првата половина на септември, при што просечната цена достигна 114,8 САД-доллари за барел. Во овој период, сезонскиот раст на побарувачката на нафта и најавените стимули од ЕЦБ, Федералните резерви на САД и кинеската влада ги подобрија очекувањата на економските субјекти и извршија нагорен притисок на цената на нафтата. На 24.9.2012 година, РКЕ донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 2,52%².


²Промената на цената, која се врши на секои 14 дена, произлегува од падот на цената на суровата нафта на светските берзи (0,36%) и апresiasiја на денарот во однос на САД-доларот (од 2,94%), при истовремен пад на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар.

Во јуни се продлабочи реалниот годишен пад на нето-платата.




Во јуни е забележан месечен пад на нето-платата од 1%, наспроти растот од 0,6% во претходниот месец. Овој пад се должи на падот на платите во индустријата (особено во рударството и градежништвото). На годишна основа, номиналната нето-плата продолжи да се намалува, при што падот од 0,4% во мај достигна 2,2% во јуни. При речиси стабилна годишна стапка на инфлација, реалниот годишен пад на нето-платата се продлабочи од 2,4% во мај на 4,3% во јуни.

Дополнително засилување на годишниот пад на индустриското производство во јули...



Во јули, индустриското производство бележи месечно зголемување од 5,4%. Сепак, сезонски приспособените податоци упатуваат на месечно намалување од 1,2%, што претставува дополнително засилување во однос на јунскиот месечен пад. Годишната промена исто така навлезе подлабоко во негативната зона, покажувајќи пад на обемот на индустриското производство од 6,9%, наспроти 4,1% во јуни.


... главно предизвикано од производството на нафта, електрична опрема и метали.



Засилувањето на годишниот пад е одраз на намаленото производство кај половината од гранките, на коишто отпаѓаат 68,6% од индексот.³ Најголем индивидуален придонес кон падот во јули имаат производството на нафтени деривати, на електрична опрема, како и производството на метали. Притоа, првите две од посочените три гранки од почетокот на годината постојано се во зоната на негативни промени.


³ Годишниот пад во јуни се поврзуваше исто така со половина од вкупниот број гранки во индустријата, но коишто зафаќаа 37,3% од индексот.

Поголем оптимизам во поглед на очекувањата на раководителите на претпријатијата за производството во следните три месеци.




Во јули, оценката на раководителите за тековната економска состојба на претпријатијата во преработувачката индустрија е малку поповолна во однос на јуни, што не соодветствува со месечниот пад на индустриското производство на сезонски приспособена основа. Нагорно поместување е забележано и кај искористеноста на капацитетите. Исто така, и очекувањата за производството во следните три месеци бележат благо подобрување, при очекувања за поголем број вработени, како и очекувања за повисоки набавни и продажни цени.

Останатите сектори од економијата, во јуни, бележат дивергентни поместувања...



Телекомуникациите остварија солиден годишен раст и во јуни, но со извесно забавување. Годишниот раст на трговијата на големо исто така бележи забавување, а трговијата на мало забележа намалување. Од друга страна, во јуни забавува годишниот пад кај извршените градежни работи.


...а дивергентноста во движењата е одлика и на вториот квартал на 2012 година.



Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Од аспект на движењата кај останатите сектори од економијата за вториот квартал, се забележува забрзување на реалниот раст на трговијата на големо. Истовремено, реалниот годишен пад на трговијата на мало и на вредноста на извршените градежни работи бележи забавување. Од друга страна, растот на телекомуникациите, којшто е солиден, во вториот квартал забави. При недостиг на понови податоци за овие економски сектори, од сигналите коишто ги упатуваат менаџерите преку анкетите за деловните тенденции, може да се увиди благо јакнење на оптимизмот во трговијата на мало во поглед на деловната состојба на претпријатијата и бројот на вработените за наредниот шестмесечен период. Истовремено, и кај градежната активност има малку поповолни согледувања во поглед на вработеноста и обезбеденоста со порачки за наредниот тримесечен период.

Позитивни сигнали за идната градежна активност.




Дополнителна потврда на позитивните сигнали за идната градежна активност доаѓа и од предвидената вредност на издадените одобренија за градење, којашто во јули е повисока за малку повеќе од седумпати, во однос на истиот период на претходната година.

Според првично расположливите податоци за индикативните категории на агрегатната побарувачка⁴, коишто се нецелосни, сè уште е рано да се утврди насоката на активност во третото тримесечје на 2012 година.

⁴ Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

Во јуни е остварен суфицит на тековната сметка ...


годишни промени,
во милиони евра*



Во текот на јуни, за првпат годинава е остварен суфицит во тековната сметка од 25,2 милиона евра, што претставува позитивна годишна промена од 42,9 милиони евра.

... што се должи на позитивните движења кај сите компоненти на тековната сметка, со исклучок на доходот ...


годишна промена,
во милиони евра



За ваквото подобрување најмногу придонесе порастот на тековните трансфери, надолнет со зголемениот суфицит во размената на услуги и стеснувањето на негативното трговско салдо. Од друга страна, повисокиот дефицит кај доходот делуваше во спротивна насока.

... додека во капитално-финансиската сметка се забележани нето-одливи ...


во милиони евра



Кај капитално-финансиската сметка во јуни се забележани нето-одливи во висина од 64,5 милиони евра.

... коишто во најголем дел се должат на трговските кредити, заемите и валутите и депозитите.

во милиони евра




Извор: НБРМ.

Највисоки одливи се забележани кај трговските кредити и заемите, надополнети со одливите врз основа на валутите и депозитите и негативните странски директни инвестиции, заради нето-одливите врз основа на меѓукомпаниско задолжување.

Во јули, дефицитот во размената на стоки забележа стеснување на годишна основа...


во милиони евра



Извор: ДЗС.

Во јули продолжи стеснувањето на трговскиот дефицит на годишна основа (за 28,6 милиони евра).


... како резултат на остварениот раст на извозот и намалениот увоз на годишна основа...



Извор: ДЗС.


Ваквото подобрување на трговското салдо произлегува од движењата кај двете компоненти на стоковната размена, односно годишен раст на извозот од 10,8% и пад на увозот (од 0,7%).

...а растот на извозот во најголем дел произлегува од повисокиот извоз на тутун и хемиски производи...



Тутунот и хемиските производи, како и машините и транспортните уреди и облеката придонесуваат најмногу за растот на извозот, додека извозот на нафтни деривати и железо и челик делуваше во спротивна насока.

... додека намалувањето на увозот главно произлегува од енергијата и рудите...



Падот на увозот во најголем дел се должи на енергијата и рудите, а наспроти тоа, раст бележи увозот на обоени метали, текстил и неоргански хемиски производи.


... во услови кога РЕДК бележи апрецијација на годишна основа...



Показателите за ценовната конкурентност и во јули укажуваат на намалување на ценовната конкурентност, при забележани притисоци за апрецијација и кај двата индекса. Голем придонес за оваа промена има годишната апрецијација на НЕДК, којашто во јули изнесуваше 2%. Во услови на поволна промена на релативните потрошувачки цени, апрецијацијата на РЕДК мерен според трошоците на живот е поблага во однос на номиналната апрецијација и изнесува 0,7%. Од друга страна, РЕДК мерен според индексот на цените на производителите


забележа поголема апрецијација во однос на номиналната (3,2%), во услови на побрз раст на домашните во однос на растот на странските цени на производителите на индустриски производи.

... што, делумно се должи на апрецијацијата на НЕДК на годишна основа.




Од друга страна, кај релативните цени се забележани дивергентни движења, односно повторно е забележан пад на релативните потрошувачки цени и раст на релативните цени на производителите.

Забавување на растот на нето-откупот на менувачкиот пазар во август...




Годишниот раст на нето-откупот на менувачкиот пазар во август значително забави (0,9%). На збирна основа, нето-откупот е повисок за 32,2% во однос на истиот период од претходната година (делумно заради повисоката споредбена основа во втората половина од годината).

... во услови на пад на понудата и побарувачката на девизи.




Во текот на август, беше прекинат растот на понудата на девизи на годишна основа, при што таа забележа намалување за 0,8%, додека падот на побарувачката забави (8,6%).

До август, девизните резерви бележат раст во однос на крајот на претходната година...



Од почетокот на годината до август, бруто девизните резерви на збирна основа се повисоки за 45,7 милиони евра, во однос на крајот на 2011 година.

... при дивергентни движења кај одделните компоненти.




Растот на девизните резерви во овој период се должи на позитивните валутни промени и промените на цената на златото и нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар, коишто во целост го неутрализираа одливот на девизи врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи.

Забавување на годишниот раст на примарните пари во август...




Годишниот раст на примарните пари продолжи да забавува, од 6,6% во јули, на 5,9% во август, во услови на забавен раст на вкупните ликвидни средства на банките на годишна основа и мало забавување на растот на готовите пари во оптек⁵.

... при пад на месечна основа, предизвикан од намалувањето на готовите пари во оптек.



По засилениот пораст во јули, примарните пари во август забележаа пад на месечна основа. Намалувањето во најголем дел произлегува од трансакциите на државата, пред сè зголемените денарски депозити кај НБРМ. Репо-трансакциите на НБРМ исто така придонесоа за повлекување ликвидност делуваа. Од друга страна, девизните трансакции на НБРМ со банките и монетарните инструменти придонесоа за креирање ликвидност во текот на месецот.

Годишниот раст на депозитите во август продолжи да забавува...



Во август, вкупните депозити⁶ на годишна основа беа повисоки за 5,3%, наспроти 6,7% во јули. Со тоа, трендот на забавување на годишната стапка на депозитен раст, што започна во март, продолжи и во текот на август.

⁵ Се однесува на готови пари во оптек и готовина во благајна на банките.


⁶ Со вклучени депозитни пари. Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

...при што растот во целост се должи на растот на депозитите во домашна валута...




Од аспект на валутната структура, денарските депозити се основниот двигател на годишниот раст на вкупните депозити трет последователен месец, во услови на пад на девизните депозити на годишна основа.

...додека од секторски аспект, новото штедење на годишна основа произлегува од секторот „домаќинства“...




Годишниот раст на вкупните депозити во август во целост произлегува од штедењето на домаќинствата, во услови кога депозитите на претпријатијата имаат негативен придонес втор последователен месец.

...а од рочен аспект, позначителен е придонесот на долгорочните депозити.



Придонесот на растот на долгорочните депозити во август е поголем во однос на претходниот месец, при забележано посилно намалување на придонесот на краткорочните депозити во однос на претходниот месец.

Годишниот раст на најшироката парична маса е со забавена динамика во август...




... што во најголем дел произлегува од забавената годишна стапка на раст на краткорочните депозити и на најликвидниот агрегат M1.




Забавувањето на годишниот раст на M4 во август во најголем дел произлегува од забавената стапка на годишен раст на краткорочните депозити, како и на депозитните пари и готовите пари во оптек, при забрзување на растот на долгорочните депозити.

Забавување на годишниот раст на вкупните кредити во август...



Во август, вкупните кредити забележаа годишен раст од 7,2%, што претставува забавување во однос на претходниот месец (раст од 7,4% во јули).

...од валутен аспект, денарските кредити се со позначителен придонес за растот на вкупните кредити и во август...




Од валутен аспект, годишниот раст на вкупните кредити во август во најголем дел се должи на денарските кредити, при продолжување на трендот на забавување на годишниот раст на девизните кредити, што започнат во мај.

...од секторски аспект, корпоративните кредити и понатаму се со позначајна улога во годишниот раст на вкупните кредити...




Од аспект на придонесот на двата главни сектора, годишниот раст на вкупните кредити и понатаму во најголем дел се должи на растот на кредитите на претпријатијата.

...од рочен аспект, најголем е придонесот на долгорочните кредити во порастот на вкупните кредити.



Трендот на висок позитивен придонес на долгорочните кредити за вкупниот кредитен раст продолжи и во август.


Показателот за покриеноста на кредитите со депозити е повисок во однос на претходниот месец.



Извор: НБРМ.

Во август, показателот за покриеност на кредитите со депозити умерено се зголеми од 90,7% во јули до 91%, во услови на посилен месечен пад на депозитите од месечниот пад на кредитите.


Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити забележаа нагорни промени во август.



Извор: НБРМ

По падот на МБКС и МҚДОНИА во јули, во август овие каматни стапки на меѓубанкарскиот пазар на пари умерено се зголемија, во услови на непроменета просечна пондерирана каматна стапка на благајничките записи на НБРМ остварена на аукцијата во август. Од друга страна, СКИБОР (еден месец) забележа минимално нагорно поместување.


Вкупните денарски активни и пасивни каматни стапки забележаа минимален пад во јули...



Извор: НБРМ

Каматните стапки на денарските кредити и депозити во текот на јули се намалија, за разлика од претходниот месец кога не беа забележани поголеми промени.


...при истовремен пад на каматните стапки на вкупните девизни кредити и на девизните депозити.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на вкупните девизни кредити и на девизните депозити забележаа минимален пад во однос на претходниот месец.


Пад на каматните стапки на новите денарски кредити...



Извор: НБРМ

Намалувањето на новите активни денарски каматни стапки од јуни продолжи и во наредниот месец, во услови на непроменета каматна стапка на новопримените денарски депозити.

...при истовремен пад на каматната стапка на новоодобрените девизни кредити.



Извор: НБРМ

Девизните каматни стапки на новоодобрените кредити забележаа пад во јули, при непроменета каматна стапка на новопримените девизни депозити.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>VII.2012</u>	<u>VIII.2012</u>	<u>I-VIII.2012</u>	<u>VII.2012</u>	<u>VIII.2012</u>	<u>I-VIII.2012</u>
	<u>VII.2012</u>	<u>VIII.2011</u>	<u>I-VIII.2011</u>	<u>VII.2012</u>	<u>VIII.2011</u>	<u>I-VIII.2011</u>
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	1.5	3.7	2.5	1.4	3.7	2.5
Исхрана	0.8	2.8	1.1	0.3	1.1	0.4
Производи од жито	0.2	-0.9	1.1	0.0	-0.1	0.1
Свеж и преработен зеленчук	3.6	10.2	0.9	0.2	0.5	0.0
Свежо и преработено овошје	-1.9	8.7	-3.3	-0.1	0.3	-0.1
Свежо и преработено месо	0.4	3.1	3.5	0.0	0.3	0.3
Свежа и преработена риба	0.0	2.3	3.9	0.0	0.0	0.0
Свежо и преработено млеко	0.5	1.6	1.3	0.0	0.1	0.1
Свежи јајца	-1.7	1.4	7.1	0.0	0.0	0.1
Маснотии	5.3	-4.2	-5.6	0.1	-0.1	-0.1
Тутун и пијалаци	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Облека и обувки	-0.2	5.2	3.5	0.0	0.3	0.2
Домување	5.0	10.3	6.5	0.8	1.6	1.0
Стан (станарина, вода, услуги)	0.1	2.6	2.3	0.0	0.1	0.1
Огрев и осветление	7.5	15.2	9.6	0.8	1.5	1.0
Греење и услуги	2.1	8.2	7.6	0.1	0.3	0.2
Електрична енергија и осветлување	9.9	18.4	10.5	0.7	1.3	0.7
Хигиена и здравје	0.3	2.4	2.2	0.0	0.2	0.2
Култура и разонода	-0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Сообраќајни средства и услуги	2.6	2.3	3.2	0.3	0.3	0.4
Течни горива и масла	7.4	8.3	8.6	0.3	0.4	0.4
Сообраќајни и птт услуги	0.0	-1.5	-2.1	0.0	-0.1	-0.1
Ресторани и хотели	0.0	2.3	2.7	0.0	0.1	0.1
Останати услуги неспомнати на друго место	0.0	-1.0	-0.2	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012		последни месеци				
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	апр 12	мај 12	јуни 12	јули 12	авг 12
	годишни промени во %														
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.1	2.2	2.0	2.1	2.3	3.7
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	2.3	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.5
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	8.7	9.3	8.7	8.0	6.7	13.1
Цени на производители на индустриски п-ди	10.2	-7.0	8.7	11.1	13.6	11.6	10.2	9.1	5.1	3.1	3.0	3.2	3.0	4.2	3.6
Продуктивност	1.9	-4.2	1.5	1.9	1.1	1.2	1.2	4.1	-0.3	-1.9	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	1.1	-0.4	-2.2	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-1.1	-2.4	-4.3	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*																		
	2011				2012					2011				2012				
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	апр	мај	јуни	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	апр	мај	јун
	номинални годишни промени во %									реални годишни промени во %								
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	1.1	-0.4	-2.2	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-1.1	-2.4	-4.3
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.2	6.3	4.3	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	3.9	4.2	2.1
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.2	6.3	4.3	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	3.9	4.2	2.1
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	1.9	0.1	-1.5	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-1.8	-1.9	-0.2	-1.9	-3.6
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-1.3	0.0	-5.6	3.5	-1.1	1.5	-4.3	-8.8	-4.3	-3.4	-2.0	-7.6
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	2.2	0.7	-1.0	0.3	-0.8	0.1	-1.3	-1.9	-1.5	0.0	-1.3	-3.1
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	4.3	0.4	-0.2	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	1.8	-0.6	2.1	-1.6	-2.3
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	0.2	-1.5	-1.7	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-1.5	-3.1	-1.9	-3.5	-3.8
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	3.1	0.7	1.2	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	0.4	-0.4	0.9	-1.3	-0.9
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	0.8	-1.4	-4.1	-1.0	0.4	0.5	-0.6	0.7	-3.6	-1.3	-3.3	-6.1
Трговија на големо и трговија на мало;поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	2.5	-0.5	1.8	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-0.1	-0.8	0.3	-2.4	-0.4
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	0.6	-1.2	-0.6	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-2.1	-2.5	-1.6	-3.1	-2.7
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	1.4	0.2	2.7	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-1.6	-0.7	-0.8	-1.8	0.5
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	-1.9	-15.8	-33.3	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	16.0	-20.5	-3.9	-17.5	-34.7
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-0.2	0.0	-1.7	6.6	-2.2	0.5	1.5	-9.6	-2.7	-2.3	-2.0	-3.8
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	6.2	3.3	4.9	-8.0	-5.8	1.7	0.7	7.6	2.6	4.0	1.2	2.7
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	10.1	9.2	11.7	-1.2	1.2	4.9	11.7	15.2	8.1	7.8	7.1	9.4
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-8.7	-7.1	-7.3	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-6.4	-9.6	-10.6	-8.9	-9.2
Јавна управа и одбрана;задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	1.6	2.7	0.3	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-1.3	-0.6	-0.6	0.6	-1.8
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	0.1	-0.2	-0.2	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.3	-2.1	-2.0	-2.2	-2.3
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	2.8	2.7	3.3	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	-0.6	0.8	0.6	0.7	1.2
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-11.0	-7.2	-9.9	2.6	2.4	4.6	6.4	-7.5	-11.3	-12.9	-9.1	-11.8
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	3.1	1.7	5.6	14.3	20.8	21.5	2.2	-2.3	1.3	0.9	-0.3	3.4

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.
* ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ															
	2008	2009	2010	2011	2011				2012		Најнови податоци				кумулатив 2012
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	апр 12	мај 12	јун 12	јул 12	
	годишни промени во %														
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.9	6.4	3.7	1.2	0.9	-1.3	-0.9	-	-	-	-	-1.1
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-5.6	-7.2	-5.4	-4.1	-6.9	-6.9
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-10.5	-9.1	-15.2	-7.5	-	-13.7
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.7	6.4	2.2	11.0	6.3	-	5.6
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	16.8	13.2	16.6	17.4	19.8	17.3	14.9	15.9	17.4	11.5	-	16.1

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ													
	2008	2009	2010	2011	2011				2012		јули 2012		
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2			
	годишни промени во %											промена, %	придонес, п.п.
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	7.4	7.9	14.6	-5.2	13.4	-10.4	-7.4	4.3	0.2	
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	0.8	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.2	0.5	-6.0	-0.7	
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.3	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	4.6	2.4	-2.9	-0.2	
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	16.8	1.3	43.1	21.8	-3.2	16.8	5.7	-3.1	-0.3	
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	19.2	35.2	26.4	11.3	6.4	-19.5	-13.5	-7.4	-0.6	
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-5.6	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-22.2	-4.3	6.4	0.1	
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	1.6	-8.9	-6.2	-20.3	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-49.1	-82.1	-95.4	-4.1	
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	8.2	11.0	5.1	5.0	10.8	-1.6	10.1	4.2	0.1	
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	10.0	13.1	14.5	11.4	-0.1	-22.6	-21.5	-37.2	-2.8	
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	7.0	34.0	11.1	7.7	-16.1	-3.8	-8.6	-23.6	-3.2	
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-12.8	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	50.1	65.4	2,8 пати	5.4	
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	2,2 пати	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-47.5	-53.5	-57.1	-3.5	
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	2,0 пати	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-0.8	49.1	18.3	0.4	
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-11.1	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-17.6	-5.1	18.0	1.6	

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012		Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Апр-12	Мај-12	Јун-12	Јул-12
реални годишни промени во %																		
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	0.9	1.5	4.4	1.7	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.7	-4.1	-2.2	-4.8	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-0.1	23.1	6.0	-4.2	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.5	-24.6	-3.4	-2.1
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-1.4	15.2	13.2	4.2	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.3	0.0	1.3	-1.9	0.6	-3.3
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-5.8	-7.5	2.5	2.7	8.2	16.4	3.9	0.4	-6.0	-5.8	-3.2	-2.7	-10.8	-7.8
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	-0.4	0.8	2.1	2.2	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	4.6	4.7	4.5	4.1
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-1.1	-2.4	-4.3	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.0	2.2	105.2	30.3	3.1	0.5	-7.6	-12.8	1.4	25.7	30.6	28.4	29.3	36.8	19.4	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	2.5	2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	2.5	2.4	1.8	3.0

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008				2009				2010				2011				2012				Најнови податоци			
	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012				Најнови податоци							
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Апр-12	Мај-12	Јун-12	Јул-12						
реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари																								
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-32.2	-11.0	5.0	-10.0	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-10.0	-11.7	-12.1	4.3						
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	7.1	-8.4	33.5	17.0	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	-11.0	-16.9	-9.5	-						
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-27.7	-5.9	-12.7	5.1	64.5	44.7	43.0	18.6	-13.9	-13.6	1.2	-19.9	-18.8	24.1						
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	24.0	-26.4	73.8	-1.5	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	-32.9	-26.8	-13.0	-54.4						
Странски директни инвестиции**	-8211.9	-14385.6	711.9	7591.5	-750.6	-1175.6	-35.1	2673.2	10323.0	-6258.5	-323.3	3850.3	-7291.5	3522.0	-245.7	2642.0	1126.5	-						
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	4.5	7.8	8.8	9.1	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	6.6	7.0	5.5	3.8						
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-6.8	-18.0	-6.7	-5.8	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-3.3	-1.8	-0.1	-7.6						

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012			Јан-Јул 2012	годишни стапки на промени во 2012 година (во %)				процент на реализација
во милиони денари	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Кв.2	Јули		Кв.1	Кв.2	Јули	Јан-Јул	Јан-Јул
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,798	35,139	12,492	79,429	1.2	-2.5	4.8	0.1	53.1
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	28,962	10,853	67,687	2.0	-1.9	2.4	0.3	54.7
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	192	81	483	9.4	31.5	55.8	23.8	106.9
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	18,592	7,284	44,093	1.2	-4.2	2.7	-0.9	53.9
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	2,363	795	5,456	2.5	1.6	1.8	2.0	53.4
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	1,312	191	2,467	4.8	-12.3	-32.7	-8.6	63.3
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	9,100	4,167	23,065	-0.4	-10.3	0.2	-4.4	52.1
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	4,034	1,512	8,945	-0.7	9.4	18.8	6.7	55.9
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	994	366	2,292	15.2	4.6	20.4	11.1	57.3
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	789	253	1,868	6.7	-3.0	-13.7	-0.6	53.4
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	10,178	3,488	23,111	3.4	2.2	1.0	2.5	55.7
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	6,876	2,355	15,606	3.0	2.0	1.0	2.3	57.0
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	437	150	989	3.6	2.8	0.7	2.8	51.5
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	2,865	983	6,516	4.1	2.4	1.1	2.9	53.6
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,782	3,087	1,096	6,965	-4.8	-13.9	-0.5	-8.5	45.8
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,697	201	3,644	23.3	5.4	161.0	12.5	62.7
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	296	259	835	21.2	6.9	156.4	37.1	20.1
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	97	83	298	-64.5	-5.8	112.8	-37.1	49.7
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	38,656	14,373	89,357	3.4	-3.5	9.0	1.1	55.3
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	34,941	13,498	80,552	3.1	-0.6	19.3	3.8	57.4
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	5,702	1,906	13,288	-1.3	-1.2	-2.3	-1.4	57.6
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,739	3,328	1,126	8,193	6.9	-11.7	1.9	-2.1	51.5
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,164	25,110	9,239	56,513	3.0	0.7	30.7	5.6	57.9
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	191	92	491	20.2	-9.5	43.8	9.6	49.2
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,015	17,254	5,758	40,027	6.6	0.2	3.3	3.3	56.9
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	7,665	3,389	15,995	-8.3	2.1	137.3	11.7	60.9
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	801	1,227	2,558	48.0	16.9	3.1	14.6	69.8
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	347	117	706	23.5	-21.8	56.0	-1.3	77.2
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	454	1,110	1,852	77.8	88.4	-0.4	22.0	67.3
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	3,715	875	8,805	5.0	-23.9	-53.3	-18.3	41.1
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,530	-3,517	-1,881	-9,928	21.6	-12.2	48.2	10.3	81.8

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

	2008	2009	2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011	1	2	3	4	5	6	2012
	во милиони евра																						
I. Тековна сметка	-862,2	-457,1	-150,4	-92,7	-73,3	-34,3	-41,6	-0,1	-17,7	-7,0	26,5	27,2	25,6	-59,1	45,5	-201,1	-45,0	-27,7	-48,8	-75,8	-34,1	25,2	-206,1
A. Стоки	-1.762,5	-1.559,6	-1.467,8	-193,3	-142,2	-126,0	-149,1	-102,8	-122,8	-158,9	-132,6	-111,8	-100,0	-177,4	-164,9	-1.681,7	-145,5	-108,0	-157,4	-200,9	-159,6	-109,6	-880,9
- Извоз на стоки, ф.о.б.	2.692,6	1.932,6	2.492,8	222,2	238,6	251,6	276,1	285,2	256,1	234,1	278,6	312,3	281,6	265,7	276,7	3.178,9	208,9	233,4	263,9	239,4	276,1	257,9	1.479,6
- Увоз на стоки, ф.о.б.	-4.455,1	-3.492,2	-3.960,7	-415,5	-380,9	-377,6	-425,2	-388,0	-378,9	-392,9	-411,3	-424,1	-381,5	-443,1	-441,5	-4.860,5	-354,3	-341,4	-421,4	-440,2	-435,7	-367,5	-2.360,5
B. Услуги	9,3	16,5	49,4	14,1	-5,8	11,0	4,6	9,7	9,3	12,6	15,6	9,3	7,3	0,3	9,3	97,4	-4,8	-7,6	2,2	0,6	-0,9	17,9	7,4
- Приливи	692,0	617,6	693,8	60,2	49,7	67,5	62,2	66,6	66,3	73,0	76,7	70,4	67,0	63,4	77,0	799,9	56,0	52,3	62,3	60,2	68,5	71,0	370,3
- Одлив	-682,8	-601,1	-644,3	-46,0	-55,5	-56,5	-57,6	-56,8	-57,0	-60,4	-61,1	-61,1	-59,7	-63,1	-67,7	-702,5	-60,8	-59,9	-60,1	-59,6	-69,4	-53,1	-362,9
B. Доход	-94,4	-47,3	-99,1	-9,5	-8,1	-6,6	-9,6	-9,8	-8,4	-10,7	-7,8	-9,2	-9,5	-8,3	-12,2	-109,5	-8,4	-9,5	-13,3	-11,5	-14,5	-10,8	-67,8
- Приливи	185,2	128,0	146,6	15,4	12,8	15,7	14,2	14,0	14,6	13,1	15,5	14,2	14,1	15,4	13,6	172,7	18,3	16,5	14,6	14,6	13,4	14,6	92,0
- Одлив	-279,6	-175,3	-245,7	-24,9	-20,9	-22,3	-23,8	-23,7	-23,0	-23,9	-23,3	-23,3	-23,6	-25,8	-28,2	-282,2	-26,7	-26,0	-27,8	-26,1	-27,9	-25,3	-159,8
Г. Тековни трансфери	985,5	1.133,3	1.367,2	95,9	82,7	87,4	112,4	102,7	104,2	149,9	151,2	138,9	127,7	126,4	213,2	1.492,6	113,6	97,4	119,7	136,0	140,9	127,6	735,3
- Приливи	1.033,2	1.181,0	1.414,0	99,3	86,1	91,3	116,1	106,7	108,4	153,8	155,4	142,6	131,7	130,8	218,6	1.540,8	117,6	101,0	124,1	140,4	145,4	131,7	760,2
- Одлив	-47,7	-47,7	-46,9	-3,3	-3,4	-3,9	-3,7	-4,0	-4,3	-3,9	-4,1	-3,7	-4,1	-4,4	-5,3	-48,1	-3,9	-3,7	-4,4	-4,4	-4,5	-4,1	-24,9
II. Капитална и финансиска сметка	886,2	430,0	130,9	96,6	76,5	51,4	51,4	2,9	14,1	-1,0	-29,5	-40,4	-25,4	56,9	-44,9	208,5	49,4	27,9	38,7	77,7	30,3	-31,9	192,0
A. Капитална сметка	-12,2	20,2	12,9	7,8	0,9	0,8	1,2	1,4	0,9	3,1	0,5	0,3	0,4	0,9	2,7	20,9	0,1	2,3	0,7	1,0	0,4	0,3	4,8
- Приливи	0,0	25,4	25,5	8,0	1,9	2,0	2,3	2,4	2,5	4,0	2,3	1,5	1,9	2,9	4,3	36,1	1,8	3,1	2,0	1,7	1,7	1,8	12,1
- Одлив	-12,2	-5,3	-12,6	-0,3	-1,0	-1,2	-1,1	-1,0	-1,6	-0,9	-1,8	-1,1	-1,5	-2,0	-1,6	-15,3	-1,8	-0,8	-1,3	-0,7	-1,3	-1,4	-7,3
B. Финансиска сметка	898,4	409,8	118,0	88,8	75,6	50,6	50,2	1,5	13,2	-4,2	-30,0	-40,7	-25,9	56,0	-47,6	187,6	49,4	25,6	38,0	76,7	29,8	-32,2	187,2
1. Директни инвестиции	409,4	136,9	157,6	46,6	61,2	93,8	-22,9	-17,5	-22,0	21,6	28,4	-13,4	29,3	74,9	21,8	301,9	30,0	31,1	7,7	-28,1	36,8	-1,2	76,4
Директни инвестиции во странство	9,5	-8,1	-1,4	-0,3	-0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,9	-0,4	-0,1	-0,1	-1,6	-0,5	0,0	-0,1	0,0	4,5	0,0	3,9
Директни инвестиции во земјата	399,9	145,0	159,1	46,9	61,4	93,6	-22,9	-17,8	-22,0	21,6	28,4	-12,4	29,6	75,1	21,9	303,5	30,5	31,1	7,9	-28,1	32,3	-1,2	72,5
2. Портфолио инвестиции	-50,6	104,0	-61,7	0,2	-2,2	-1,2	0,2	0,8	-5,5	-14,8	-2,8	1,0	-6,5	-3,7	-7,5	-42,0	0,2	1,8	0,9	8,1	0,0	1,4	12,3
Средства	-0,5	-37,6	-21,9	-1,3	-3,0	-2,3	-2,7	0,0	-2,6	0,6	0,4	0,0	3,1	0,0	0,2	-7,6	-0,2	-0,9	-1,5	-1,8	-1,4	0,1	-5,7
Обврски	-50,1	141,7	-39,7	1,6	0,8	1,1	2,9	0,7	-2,9	-15,4	-3,2	1,0	-9,6	-3,7	-7,7	-34,4	0,3	2,7	2,4	9,9	1,4	1,3	18,0
3. Останати инвестиции	464,4	245,8	83,7	60,4	3,1	162,4	59,7	6,4	1,9	-52,1	-48,5	-20,3	-52,8	-30,5	169,4	259,1	-2,0	-6,8	56,5	85,8	-24,3	-65,0	44,1
3.1. Средства	207,4	-107,0	-159,7	28,3	-8,7	-25,1	-74,3	-60,4	-16,8	-180,2	32,7	99,5	-211,9	-25,6	40,6	-401,9	-72,1	25,0	-32,0	59,3	2,3	-24,1	-41,6
3.1.1. Трговски кредити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2. Заеми	-4,7	-19,1	7,3	-0,5	-1,4	-1,0	-49,2	-57,4	-9,1	-98,3	53,7	73,8	-201,1	-17,1	77,4	-230,2	-83,4	62,8	-49,6	43,7	19,3	-10,2	-17,4
3.1.2.1. Монетарна власт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7	-57,5	-11,1	-97,8	54,1	73,2	-202,4	-15,8	73,9	-233,1	-83,2	64,8	-45,0	44,4	19,5	-8,3	-7,9
3.1.2.2. Држава	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.3. Банки	-0,3	-16,0	6,9	-0,5	-1,0	-1,0	0,7	0,3	1,9	-0,6	-0,7	0,7	1,5	-0,8	3,5	3,7	-1,2	-1,6	-4,4	-1,7	-0,1	-1,9	-10,8
3.1.2.4. Останати сектори	-4,4	-3,2	0,4	0,0	-0,4	0,1	-0,3	-0,2	0,1	0,1	0,4	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	-0,9	1,0	-0,4	-0,2	1,0	-0,1	0,1	1,3
3.1.3. Валуте и депозити	211,3	-88,1	-167,2	28,9	-7,3	-23,8	-25,3	-2,9	-7,7	-82,0	-21,1	25,9	-11,0	-8,6	-36,7	-171,6	11,2	-37,9	17,7	15,6	-17,0	-14,1	-24,4
3.1.3.1. Монетарна власт	16,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.2. Држава	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3. Банки	238,5	-86,0	-78,6	30,9	-3,1	-18,9	-17,8	6,8	2,5	-72,1	-11,0	43,7	8,1	11,8	-17,2	-36,4	29,0	-19,8	39,8	37,2	11,8	7,6	105,5
3.1.3.4. Останати сектори	-43,2	-2,0	-89,2	-2,0	-4,2	-5,0	-7,5	-9,7	-10,2	-10,0	-10,1	-17,7	-19,2	-20,3	-19,5	-135,3	-17,7	-18,1	-22,1	-21,6	-28,7	-21,7	-129,9
3.1.4. Останати средства	0,8	0,1	0,2	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1	0,1	0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
3.2. Обврски	256,9	352,8	243,4	32,1	11,7	187,5	134,0	66,7	18,7	128,2	-81,3	-119,8	159,2	-4,8	128,9	661,0	70,1	-31,8	88,4	26,5	-26,6	-40,8	85,8
3.2.1. Трговски кредити	-4,4	169,1	64,2	60,9	6,8	-77,5	42,2	-12,0	-2,3	29,0	-1,9	-52,6	-37,9	20,0	32,8	7,5	28,8	5,8	32,1	53,7	-1,8	-27,2	91,4
3.2.2. Заеми	241,9	69,9	120,3	2,9	8,5	247,6	80,6	66,2	21,6	85,2	-45,5	-79,6	192,7	1,0	81,6	662,7	51,9	-37,6	46,2	-54,1	-30,4	-13,8	-37,8
3.2.2.1. Монетарна власт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	57,2	11,4	97,3	-53,5	-73,2	202,1	16,0	-74,3	232,5	83,1	-64,2	44,8	-44,2	-19,5	7,8	7,9
3.2.2.2. Држава	36,1	7,0	37,7	2,3	-0,6	231,2	-3,2	7,7	9,4	3,1	3,9	-4,3	-2,8	-11,9	131,6	366,5	0,8	-0,5	1,6	-5,8	-0,8	-6,3	-11,0
3.2.2.3. Банки	-17,0	58,9	110,7	0,4	0,7	19,9	29,8	0,5	0,1	-20,2	1,3	-5,8	-2,6	1,0	21,5	46,6	-24,8	27,4	-0,7	-5,0	-7,5	-7,4	-18,1
3.2.2.4. Останати сектори	222,7	4,0	-28,1	0,2	8,4	-3,6	4,4	0,8	0,7	5,0	2,8	3,7	-4,1	-4,1	2,8	17,0	-7,2	-0,2	0,5	1,0	-2,7	-7,9	-16,6
3.2.3. Валуте и депозити	12,1	26,0	-2,8	-32,7	-5,2	13,7	8,8	9,8	-7,2	10,1	-41,9	9,6	2,3	-32,5	3,3	-61,9	-5,3	0,4	6,7	25,4	3,8	-4,5	26,6
3.2.3.1. Монетарна власт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.2. Држава	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.3. Банки	12,1	26,0	-2,8	-32,7	-5,2	13,7	8,8	9,8	-7,2	10,1	-41,9	9,6	2,3	-32,5	3,3	-61,9	-5,3	0,4	6,7	25,4	3,8	-4,5	26,6
3.2.3.4. Останати сектори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

<i>во милиони евра</i>		Производи за храна	Пијалоци и тутун	Суровини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
	Вкупно										
	ИЗВОЗ										
2008	2.698	210	149	183	211	8	123	1.079	127	606	1
2009	1.937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2.535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3.198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	265	21	29	18	16	1	36	59	25	59	0
	УВОЗ										
2008	4.664	424	35	236	956	46	416	1.257	986	308	1
2009	3.637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4.137	421	44	219	729	39	500	1.048	831	302	4
2011	5.038	483	49	263	1.034	55	596	1.404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	406	45	6	9	67	3	57	125	70	24	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ

во милиони евра	Вкупно	1. Развиени земји - вкупно	1.1. Европска унија	1.2. ЕФТА	1.3. Развиени земји	2. Западен Балкан	3. Земји во развој	4. Неразвиени земји	5. Останати
ИЗВОЗ									
2008	2.698	1.680	1.606	12	62	958	57	2	0
2009	1.937	1.132	1.093	14	25	716	64	25	0
2010	2.535	1.604	1.566	16	22	771	157	3	0
2011	3.198	2.043	1.938	23	82	879	260	15	0
1	222	150	142	2	6	51	21	0	0
2	240	167	160	2	6	53	19	0	0
3	252	162	155	2	5	69	20	0	0
4	278	181	172	2	6	79	19	0	0
5	286	181	173	2	5	81	24	0	0
6	260	159	154	2	3	79	21	0	0
7	239	142	134	2	6	72	24	1	0
8	279	169	165	1	3	89	19	3	0
9	313	193	184	2	7	87	29	4	0
10	286	188	179	2	6	76	21	1	0
11	266	172	154	2	16	75	17	3	0
12	277	180	165	2	14	67	26	3	0
2012									
1	211	145	129	1	14	47	19	0	0
2	237	174	161	2	12	46	14	2	0
3	268	185	173	3	9	67	15	1	0
4	240	155	145	1	8	70	13	3	0
5	279	185	169	2	14	72	20	2	0
6	277	188	171	2	14	67	19	3	0
7	265	176	167	3	6	63	21	4	0
УВОЗ									
2008	4.664	2.671	2.250	202	219	516	1.430	48	0
2009	3.637	2.198	1.899	93	205	428	972	39	0
2010	4.137	2.475	2.199	76	199	475	1.145	43	0
2011	5.038	3.066	2.739	128	199	574	1.347	52	0
1	429	292	271	8	13	33	100	4	0
2	394	225	200	13	13	47	119	3	0
3	389	214	186	10	18	44	127	4	0
4	442	250	224	10	16	48	139	5	0
5	404	267	243	9	15	46	85	5	0
6	394	253	229	9	15	50	86	5	0
7	409	237	214	8	15	49	117	6	0
8	428	241	215	10	15	48	135	5	0
9	438	299	269	12	18	52	84	4	0
10	397	253	215	14	24	52	88	4	0
11	456	266	236	11	19	49	137	4	0
12	457	267	237	14	17	56	130	4	0
2012									
1	369	225	202	12	12	35	105	3	0
2	356	192	168	12	12	34	126	4	0
3	440	276	249	12	15	55	104	4	0
4	458	318	288	10	20	49	87	4	0
5	454	298	269	10	20	51	98	6	0
6	395	262	240	6	16	50	78	5	0
7	406	287	265	8	14	49	62	8	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР

	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
	<i>во милиони евра</i>								
2004	286,3	149,2	137,1	494,6	266,3	228,3	780,9	415,5	365,4
2005	340,3	108,6	231,7	541,1	235,6	305,5	881,4	344,2	537,2
2006	429,7	126,5	303,2	555,8	208,0	347,8	985,5	334,5	651,0
2007	470,7	191,5	279,2	609,1	200,8	408,3	1.079,9	392,4	687,5
2008	544,6	317,4	227,2	585,0	209,3	375,7	1.129,6	526,6	602,9
2009	476,2	282,0	194,3	766,6	197,1	569,5	1.242,8	479,1	763,8
2010	480,3	175,1	305,2	815,9	148,5	667,5	1.296,3	323,6	972,7
2011	464,4	165,6	298,7	924,2	146,8	777,3	1.388,5	312,5	1.076,1
1	29,8	12,0	17,8	47,5	9,7	37,7	77,3	21,7	55,6
2	30,6	12,1	18,5	48,3	12,1	36,2	78,9	24,2	54,7
3	33,4	16,8	16,6	51,2	12,6	38,5	84,6	29,5	55,1
4	34,0	15,4	18,6	63,6	11,6	52,0	97,7	27,0	70,7
5	36,1	15,9	20,2	62,6	12,7	49,9	98,7	28,6	70,1
6	36,6	15,9	20,7	64,1	12,7	51,4	100,6	28,5	72,1
7	42,4	16,0	26,4	108,0	12,6	95,4	150,4	28,6	121,8
8	43,8	14,0	29,9	103,4	12,1	91,3	147,2	26,1	121,2
9	38,2	10,8	27,5	91,3	12,5	78,8	129,6	23,3	106,3
10	36,9	10,6	26,3	82,9	12,6	70,3	119,8	23,2	96,6
11	39,7	11,5	28,2	80,4	12,6	67,8	120,1	24,1	96,0
12	62,8	14,7	48,1	120,8	12,9	107,9	183,6	27,6	156,0
1-8.2012	274,8	75,6	199,2	723,8	101,6	622,2	998,6	177,2	821,4
1	34,0	8,7	25,3	76,3	10,3	65,9	110,2	19,0	91,3
2	30,1	7,7	22,4	61,3	11,1	50,2	91,4	18,9	72,6
3	32,2	9,1	23,1	77,8	13,0	64,8	110,0	22,0	88,0
4	33,4	8,1	25,4	90,2	11,4	78,9	123,7	19,4	104,3
5	36,7	10,6	26,1	95,6	12,9	82,8	132,3	23,4	108,9
6	32,9	9,3	23,6	85,5	15,4	70,1	118,4	24,7	93,6
7	39,0	11,4	27,6	127,5	14,5	113,0	166,5	25,9	140,6
8	36,6	10,8	25,8	109,5	13,0	96,5	146,1	23,9	122,2

Извор: НБРМ.

Табела 13

НЕДК И РЕДК

	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97,9	106,5	108,8	104,3	106,7
2005	99,8	102,2	102,5	101,2	101,4
2006	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2007	99,6	97,2	97,6	96,6	97,0
2008	100,6	98,7	98,1	97,2	96,6
2009	106,6	99,7	93,5	98,5	92,4
2010	106,0	97,0	91,5	99,5	93,9
2011	106,9	96,5	90,3	101,7	95,2
1	106,8	97,4	91,2	100,9	94,5
2	106,5	97,5	91,6	100,8	94,6
3	106,5	97,8	91,8	102,9	96,6
4	106,4	97,4	91,5	102,7	96,5
5	105,9	96,6	91,3	101,5	95,9
6	106,1	96,0	90,4	101,5	95,6
7	106,5	95,5	89,6	100,7	94,5
8	107,5	96,5	89,7	102,9	95,7
9	107,6	95,7	89,0	102,0	94,8
10	107,8	95,6	88,8	101,9	94,6
11	107,7	95,9	89,0	101,5	94,2
12	107,6	96,1	89,3	101,8	94,6
2012					
1	107,5	97,8	91,1	100,8	93,8
2	107,5	98,0	91,1	102,6	95,4
3	107,8	97,5	90,4	103,7	96,2
4	106,2	96,4	90,8	101,7	95,8
5	108,2	97,9	90,5	103,8	96,0
6	109,1	97,6	89,4	104,6	95,9
7	108,7	96,1	88,5	103,9	95,6

Извор: НБРМ.

Табела 14

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39,7337	90,4298	49,4105	61,3377	39,7085	86,4983	45,0676	61,3100
2005	39,5871	89,6186	49,2919	61,2958	39,3402	89,2717	51,8589	61,1779
2006	38,8981	89,7611	48,7854	61,1885	38,0696	91,1007	46,4496	61,1741
2007	37,2534	89,4324	44,7184	61,1838	36,8596	83,2901	41,6564	61,2016
2008	38,6300	77,1265	41,8646	61,2654	41,0428	63,0387	43,5610	61,4123
2009	40,5769	68,8041	44,0766	61,2728	41,1165	67,6695	42,6651	61,1732
2010	44,5956	71,7150	46,4574	61,5150	49,3026	71,5008	46,3140	61,5050
2011	49,9881	70,8931	44,2281	61,5289	50,5964	73,6322	47,5346	61,5050
1	48,1809	72,4702	45,9858	61,5116	47,5236	71,4427	44,8614	61,5050
2	47,4083	72,6380	45,0951	61,5075	48,0545	71,9104	44,6919	61,5050
3	47,8229	71,0588	43,9906	61,5183	47,3456	69,9923	43,6595	61,5162
4	47,4222	69,7080	42,6383	61,5200	47,8064	68,9834	41,3947	61,5125
5	49,0049	70,0430	42,8266	61,5297	50,7237	71,0577	43,1713	61,6141
6	50,9005	69,5135	42,8109	61,6103	51,1964	68,4819	42,7175	61,6200
7	52,2133	69,5330	43,1423	61,6168	53,9524	70,4154	43,1998	61,6029
8	55,0191	70,1998	42,9071	61,5086	52,0182	69,5301	42,4562	61,5063
9	51,4977	70,4906	44,5426	61,5027	50,3842	70,6415	45,1737	61,5040
10	50,0403	70,6839	44,9128	61,5042	50,3685	69,9437	43,4357	61,5050
11	49,9897	71,6720	45,3129	61,5025	50,0826	72,0569	46,1243	61,5114
12	50,1034	72,8051	46,6049	61,5134	50,5964	73,6322	47,5346	61,5050
2012								
1	50,7711	73,8973	47,6848	61,5049	51,0584	73,5882	46,9146	61,5050
2	50,9539	73,5147	46,5380	61,5024	51,0373	72,5321	45,7113	61,5000
3	50,9953	73,6944	46,5718	61,5016	51,0627	73,7558	46,0505	61,5050
4	51,1828	74,7904	46,7293	61,5394	51,2153	75,4693	46,5115	61,5301
5	51,3028	76,5755	47,9980	61,6301	51,2749	77,1936	49,5105	61,5812
6	51,2945	76,4874	49,2161	61,6075	51,2320	76,3908	48,9532	61,6321
7	51,2608	78,0377	50,0522	61,5723	51,2224	78,8845	50,2353	61,5181
8	51,2045	78,0567	49,7112	61,5004	51,2127	77,7415	49,0285	61,5013

Извор: НБРМ.

Табела 15

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2011	Кумулативна промена I-VIII.2012	Месечна промена VIII.2012 / VII.2012
	во милиони денари		
Примарни пари*	3,681	613	-517
Депозити на држава	-658	-4,834	-1,933
Девизни трансакции	9,820	-23	1,754
Банки	3,076	1,917	1,260
Држава	6,744	-1,940	494
Благајнички записи	-6,301	5,523	554
Репо операции	0	800	-800
Расположив депозит	0	-961	-213
Останати ставки	820	107	121

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 16

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - VIII.2012	Месечна промена VIII.2012 / VII.2012	Состојба VIII.2012
<i>во милиони денари</i>				
Примарни пари*	4,641	-458	-385	53,186
Нето девизна актива	21,894	2,726	1,138	125,230
Нето домашна актива	-17,253	-3,184	-1,524	-72,044

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2010				2011				2012				2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули	август	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули	август
	период во однос на претходен период, во %												годишни промени, во %											
M0	-4.3	7.9	-3.7	7.2	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	2.6	-0.7	19.8	27.1	9.5	6.6	7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	6.6	5.9
M1	-3.7	4.5	2.4	6.7	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.5	-1.4	7.4	10.3	12.2	9.8	7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.5	7.6
M4	1.7	4.6	0.7	4.8	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	1.8	-0.6	10.7	14.8	13.4	12.2	11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	7.3	6.0
M4-денарски дел	1.4	6.6	0.5	6.7	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.2	0.0	7.04	15.0	17.6	15.9	14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	16.8	16.1

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.07.2012 година	Состојба на 31.08.2012 година	Месечна промена (август 2012/јули 2012)	Годишна промена јули 2012/јули 2011)	Годишна промена август 2012/август 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во август 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во август 2012 година
<i>во милиони денари</i>			<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	239,593	238,747	-0.4	6.7	5.3	100%	100%
Денарски*	127,363	128,010	0.5	17.4	16.6	-76.5	150.8
Девизни	112,230	110,736	-1.3	-3.4	-5.3	176.5	-50.8
Депозити на домаќинства	170,910	171,415	0.3	10.3	10.2	-59.7	131.3
Денарски*	81,359	81,500	0.2	28.6	28.3	-16.7	148.7
Девизни	89,551	89,915	0.4	-2.3	-2.3	-43.0	-17.3
Депозити на претпријатија од приватен сектор	54,286	52,743	-2.8	-0.9	-5.9	182.4	-27.2
Денарски*	33,348	33,800	1.4	3.9	2.0	-53.4	5.4
Девизни	20,938	18,943	-9.5	-7.6	-17.3	235.9	-32.7

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули	август
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	6.7	5.3
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	17.4	16.6
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-3.4	-5.3
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	3.0	1.2
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	20.7	22.2
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-0.9	-5.9
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	10.3	10.2

Извор: НБРМ.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.07.2012 година	Состојба на 31.08.2012 година	Месечна промена (август 2012/јули 2012)	Годишна промена јули 2012/јули 2011)	Годишна промена август 2012/август 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во август 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во август 2012 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни кредити на банките	217,331	217,147	-0.1	7.4	7.2	100%	100%
Денарски*	161,289	160,884	-0.3	8.5	8.7	220.5	88.0
Девизни**	56,042	56,263	0.4	4.4	3.2	-120.5	12.0
Домаќинства	85,093	85,706	0.7	6.6	6.6	-333.7	36.1
Денарски	78,402	79,049	0.8	6.3	6.4	-352.1	32.7
Девизни	6,691	6,657	-0.5	9.7	8.2	18.4	3.4
Претпријатија	131,539	130,715	-0.6	7.6	7.3	449.0	60.7
Денарски	82,240	81,161	-1.3	10.0	10.4	588.2	52.2
Девизни	49,299	49,555	0.5	3.7	2.6	-139.2	8.5

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Извор: НБРМ.

Табела 21

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2009				2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули	август
Вкупни кредити	25.3	14.3	6.4	3.5	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	7.4	7.2
Денарски	26.1	15.5	8.6	4.1	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	8.5	8.7
Девизни	22.9	10.4	-0.6	1.4	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	4.4	3.2
Краткорочни	26.2	13.5	1.2	-2.2	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	2.4	5.7
Долгорочни	24.2	11.3	3.9	2.0	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	7.7	6.7
Претпријатија	23.8	13.1	5.6	3.7	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	7.6	7.3
Домаќинства	27.6	16.3	7.9	3.5	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.6	6.6

Извор: НБРМ.

Табела 22

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба VIII.2012	Месечна промена VIII.2012/VII.2012	Годишна промена VIII.2012/VIII.2011
	<i>во милиони денари</i>		
Девизни средства	35,053	-672	-5,084
Девизни обврски	35,307	443	-67
Нето девизна актива	-254	-1,116	-5,017

Извор: НБРМ.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ

	август 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.73	0.00	-0.27
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	2.2	0.08	-0.01
	јули 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	8.0	-0.1	-0.4
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.4	-0.1	-0.4

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	во %								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
I.2012	8.7	5.5	7.2	2.5
II	8.7	5.3	7.2	2.3
III	8.6	5.2	7.1	2.3
IV	8.6	5.4	7.1	2.3
V	8.5	5.1	7.0	2.2
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
VII	8.4	5.0	6.9	2.2

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
I.2012	7.8	3.6	6.4	0.8
II	7.9	3.2	6.9	0.8
III	8.0	2.9	6.8	0.8
IV	8.0	2.8	6.8	0.7
V	8.0	3.3	6.5	0.6
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
VII	7.6	2.9	6.9	0.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
I.2012	8.5	9.0	9.9	5.6	5.0	7.0
II	8.5	9.0	9.8	5.2	5.0	6.9
III	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
IV	8.4	8.9	9.7	5.3	5.1	6.8
V	8.3	8.9	9.6	5.0	4.9	6.7
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
VII	8.2	8.7	9.6	4.9	4.8	6.6

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ				
	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
I.2012	9.0	5.9	8.5	4.3
II	9.0	5.6	8.5	4.2
III	9.0	5.6	8.4	4.1
IV	9.0	5.5	8.3	4.7
V	8.9	5.3	8.2	4.4
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
VII	8.8	5.2	8.1	4.3

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %			
Каматни стапки на тековни сметки			Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
I.12	10.5	0.4	11.5
II	10.3	0.3	11.5
III	10.4	0.4	11.5
IV	10.3	0.4	11.5
V	10.5	0.3	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
VII	10.3	0.3	10.9

Извор: НБРМ.